

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи

за годината завршена на 31 декември 2016

Содржина

Финансиски извештаи

Извештај за финансиската состојба	3
Извештај за сеопфатна добивка	8
Извештај за парични текови	12
Извештај за промените во капиталот	15
Белешки кон финансиските извештаи	17

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИТЕ РЕВИЗОРИ до акционерите на Триглав Осигурување АД – Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Триглав Осигурување АД – Скопје („Друштвото“), коишто ги сочинуваат извештај за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2016 година, како и извештајот за сеопфатна добивка, извештаите за промените на капиталот и извештаите на паричните текови за годината што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенција за супервизија на осигурувањето на Република Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме стичките барања и да ја планираме и ја извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и процената на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие процени на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и за објективното презентирање на финансиските извештаи на ентитетот за да обликува ревизорски постапки што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислењето за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените процени направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи на Друштвото објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2016 година, како и финансиската успешност и причините текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата на супервизија на осигурувањето на Република Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да извештаеме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со MCP 720 прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година во Република Македонија и се однесуваат само на оцена на тоа дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работење се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2016 година.



Владимир Соколовски
Управител



Владимир Соколовски
Овластен ревизор

Ернст и Јанг овластени ревизори ДОО
Скопје, 5 април 2017 година

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА (БИЛАНС НА СОСТОЈБА)

		Белешка	31 декември 2016	31 декември 2015
АКТИВА				
А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	001	23	13.197	10.828
1. Гудвил	002		-	-
2. Останати нематеријални средства	003		13.197	10.828
Б. ВЛОЖУВАЊА (005+013+021+041)	004		1.516.576	1.410.538
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (006+009)	005		77.767	132.127
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста (007+008)	006	24А	53.481	55.500
1.1 Земјиште	007		-	-
1.2 Градежни објекти	008		53.481	55.500
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста (010+011+012)	009	24Б	24.286	76.627
2.1 Земјиште	010		-	-
2.2 Градежни објекти	011		24.286	76.627
2.3 Останати материјални средства	012		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ (014+015+016+017+018+019+020)	013	25	25.870	26.614
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група - подружници	014		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група - подружници	015		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	016		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	017		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група - подружници	018		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	019		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	020	25	25.870	26.614
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+025+030+035+040)	021	26	1.412.939	1.251.797
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување (023+024)	022		-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	023		-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	024		-	-

		Белешка	31 декември 2016	31 декември 2015
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба (026+027+028+029)	025	26A	1.002.295	976.897
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	026		101.920	66.028
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	027		895.163	905.871
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	028		3.600	3.605
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	029		1.612	1.393
3. Финансиски вложувања за тргување (031+032+033+034)	030		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	031		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	032		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	033		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови	034		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	035	26Б	410.644	274.900
4.1 Дадени депозити	036		342.000	265.000
4.2 Заеми обезбедени со хипотека	037		-	-
4.3 Останати заеми	038	26B	-	-
4.4 Останати пласмани	039		68.644	9.900
5. Деривативни финансиски инструменти	040		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	041		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	042	27	156.614	155.387
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	043		78.372	80.906
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва	044		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	045		75.348	74.481
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	046		2.894	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизиционата резерва	047		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви	048		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот	049		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)	050		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА (052+053)	051		-	5.603
1. Одложени даночни средства	052		-	1.301
2. Тековни даночни средства	053		-	4.302

	Белешка	31 декември 2016	31 декември 2015
Г. ПОБАРУВАЊА (055+059+063+067)		376.656	370.312
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (056+057+058)		298.819	319.207
1. Побарувања од осигуреници		262.825	288.158
2. Побарувања од посредници		35.727	30.935
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		267	114
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (060+061+062)		10.603	2.263
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување		-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување		10.457	1.920
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		146	343
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (064+065+066)		67.234	48.842
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	29A	39.585	43.971
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	29Б	1.464	1.339
3. Останати побарувања	29В	26.185	3.532
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ		-	-
Е. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА (069+072+077)		54.135	53.147
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ) (070+071)		23.078	25.698
1. Опрема	31A	22.480	25.072
2. Останати материјални средства		598	626
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (073+074+075+076)		31.057	27.449
1. Парични средства во банка	31Б	30.984	27.399
2. Парични средства во благајна		73	50
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		-	-
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА (079+080+081)		109.924	106.996
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	32	505	828
2. Одложени трошоци на стекнување		107.542	104.315
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		1.877	1.853
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ		-	-
С. ВКУПНА АКТИВА (А+Б+В+Г+Д+Г+Е+Ж+З)		2.227.102	2.112.811

	Белешка	31 декември 2016	31 декември 2015
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА		421.193	420.092
ПАСИВА		-	-
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ (086+090+091+095+101-102+103-104)	33	750.577	658.499
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ (087+088+089)		185.223	185.223
1. Запишан капитал од обични акции	087	185.223	185.223
2. Запишан капитал од приоритетни акции	088	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	089	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		41.972	41.972
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА (092+093+094)		29.091	(8.427)
1. Материјални средства	092	1.610	1.610
2. Финансиски вложувања	093	27.481	(10.036)
3. Останати ревалоризациони резерви	094	-	-
IV. РЕЗЕРВИ (096+097+098-099+100)		312.482	300.262
1. Законски резерви	096	306.482	300.262
2. Статутарни резерви	097	-	-
3. Резерви за сопствени акции	098	-	-
4. Откупени сопствени акции	099	-	-
5 Останати резерви	100	6.000	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		127.249	120.810
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА		-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		54.560	18.659
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (107+108+109+110+111+112)	38	1.279.585	1.212.721
I. Бруто резерви за преносни премии	107	572.098	550.757
II. Бруто математичка резерва	108	-	-
III. Бруто резерви за штети	109	691.436	659.607
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	110	16.051	2.357
V. Бруто еквализациона резерва	111	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	112	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	113	-	-

Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ (115+116)	114		
1. Резерви за вработени	115		
2. Останати резерви	116		
Ѓ.ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ (118+119)	117		
1. Одложени даночни обврски	118		
2. Тековни даночни обврски	119		
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	120		
Ж. ОБВРСКИ (122+126+130)	121		
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (123+124+125)	122		
1. Обврски спрема осигуреници	123		
2. Обврски спрема застапници и посредници	124		
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	125		
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ (127+128+129)	126		
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	127		
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	128		
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	129		
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (131+132+133)	130		
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	131		
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	132		
3. Останати обврски	133		
З. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАГРАНИЧУВАЊА	134		
С. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	135		
И. ВКУПНА ПАСИВА А+Б+В+Г+Д+Ѓ+Е+Ж+З+С	136		
Ј. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – ПАСИВА	137		

Белешка	31 декември 2016	31 декември 2015
	4.673	4.950
	4.673	4.950
	-	-
39	10.536	3.519
	3.054	186
	7.482	3.333
	-	-
	164.614	225.900
40	16.829	23.746
	16.301	23.746
	-	-
	528	-
40	77.003	105.878
	77.003	105.878
	-	-
	-	-
41	70.782	96.276
	42.426	48.650
	2.557	6.126
	25.799	41.500
42	17.117	7.222
	-	-
	2.227.102	2.112.811
	421.193	420.092

Белешките на страните 17 – 75 се составен дел на овие финансиски извештаи

БУ: Биланс на успех (Извештај за сеопфатна добивка)

	Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (201+210+223а+224+225)		1.187.892	1.134.336
 I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА (202+203+204-205-206-207+208+209))		1.080.786	1.009.494
1. Бруто полисирана премија за осигурување	10	1.328.138	1.294.416
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	1.937
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија		223.476	242.326
6. Промена во бруто резервата за преносна премија		21.342	63.810
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	809
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување		(2.534)	22.342
 II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (211+212+216+217+218+219+223)		60.007	54.370
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	11	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти (213+214+215)		4.527	2.527
2.1 Приходи од наемнини		1.900	2.527
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		2.627	-
3. Приходи од камати		47.816	46.456
4. Позитивни курсни разлики		117	3.965
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка (220+221+222)		1.263	391
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		1.263	391
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања		6.284	1.031
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		22.208	20.580
	12		

IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	224
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	225
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (227+235+245+248+251+261+271+274+275)	226
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (228-229-230-231+232-233-234)	227
1. Бруто исплатени штети	228
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	229
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување	230
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	231
5. Промени во бруто резервите за штети	232
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување	233
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	234
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (236+239+242)	235
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување (237-238)	236
1.1 Промени во бруто математичката резерва	237
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	238
2. Промени во еквилизиционата резерва, нето од реосигурување (240-241)	239
2.1. Промени во бруто еквилизиционата резерва	240
2.2 Промени во бруто еквилизиционата резерва - дел за соосигурување/реосигурување	241
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување (243-244)	242
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	243
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување	244
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (246-247)	245
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	246
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	247

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
12	10.044	16.268
13	14.847	33.624
	1.124.169	1.108.717
14	501.058	512.633
	534.640	560.621
	17.803	17.068
	-	-
	46.740	20.075
	31.828	17.606
	-	-
	867	28.451
	10.801	(489)
	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
	10.801	(489)
	13.694	(489)
	(2.893)	-
	-	-
	-	-
	-	-

		Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (249+250)	248	15	97.020	86.362
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	249		1.267	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	250		95.753	86.362
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (252+256)	251		430.074	409.409
1. Трошоци за стекнување (253+253a+254+255)	252	16	213.349	195.179
1.1 Провизија	253		77.771	71.406
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	253a		96.394	91.095
1.3 Останати трошоци за стекнување	254		42.411	39.777
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)	255		(3.227)	(7.099)
2. Административни трошоци (257+258+259+260)	256	17	216.725	214.230
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	257		13.363	12.794
2.2 Трошоци за вработените (258a+258б+258в+258г+258д)	258		89.461	87.858
2.2.1 Плати и надоместоци	258a		55.522	54.288
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	258б		5.037	4.995
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	258в		20.630	20.777
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	258г		-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	258д		8.272	7.798
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	259		976	952
2.4 Останати административни трошоци (260a+260б+260в)	260		112.925	112.626
2.4.1 Трошоци за услуги	260a		85.780	79.097
2.4.2 Материјални трошоци	260б		18.674	23.846
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	260в		8.471	9.683
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (262+263+264+265+266+270)	261	18	6.023	22.210
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	262		3.829	18.667
2. Трошоци за камати	263		-	-
3. Негативни курсни разлики	264		1.220	3.044


4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	265
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба (267+268+269)	266
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	267
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	268
5.3 Останати финансиски вложувања	269
6. Останати трошоци од вложувања	270
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (272+273)	271
1. Трошоци за превентива	272
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	273
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	274
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	275
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (200-226)	276
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ (226-200)	277
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	278
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК	279
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (276-278-279)	280
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ (277-278-279)	281

Белешка	Тековна деловна година	Претходна деловна година
	-	-
	969	499
	39	499
	-	-
	930	-
	5	-
19	57.065	55.864
	-	-
	57.065	55.864
20	11.242	2.513
21	10.886	20.215
	63.723	25.619
	-	-
22	9.163	6.960
	-	-
	54.560	18.659
	-	-


Белешките на страните 17 – 75 се составен дел на овие финансиски извештаи.

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 75 се одобрени од извршните членови на Одборот на директори на 24.02.2016 година и потпишани од:

Г-дин Горѓе Војновиќ
Главен извршен директор




Г-ѓа Сања Танчевска
Извршен директор



ПТ: Извештај за паричните текови

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	a		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (301+302+303+304+305)	300	1.499.168	1.485.849
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	301	1.337.284	1.276.143
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	302	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	303	56.202	80.835
4. Примени камати од работи на осигурување	304	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	305	105.681	128.871
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (307+308+309+310+311+312+313+314)	306	1.449.570	1.414.160
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	307	541.494	565.390
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	308	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	309	252.352	221.530
4. Надоместоци и други лични расходи	310	-	-
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	311	167.611	186.191
6. Платени камати	312	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	313	9.163	6.960
8. Останати одливи од редовни активности	314	478.951	434.089
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (300-306)	315	49.597	71.689
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ (306-300)	316	-	-
B. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	б		
V. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (318+319+320+321+322+323+324+325)	317	516.360	382.748
1. Приливи по основ на нематеријални средства	318	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	319	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	320	31.267	629

		Тековна деловна година	Претходна деловна година
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	321	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	322	-	-
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	323	425.068	334.054
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	324	-	-
8. Приливи од камати	325	60.026	48.065
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (327+328+329+330+331+332+333+334)	326	562.350	448.933
1. Одливи по основ на нематеријални средства	327	6.731	6.339
2. Одливи по основ на материјални средства	328	5.965	10.657
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	329	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	330	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	331	-	-
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	332	549.654	431.937
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	333	-	-
8. Одливи од камати	334	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (317-326)	335	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА (326-317)	336	45.989	66.185
V. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	В	-	-
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (338+339+340)	337	-	-
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	338	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	339	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	340	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (342+343+344)	341	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	342	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	343	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	344	-	-

III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (337-341)	345
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ (341-337)	346
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (300+317+337)	347
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (306+326+341)	348
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ (347-348)	349
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ (348-347)	350
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	351
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	352
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД (349-350+351+352))	353

Тековна деловна година	Претходна деловна година
-	-
-	-
2.015.528	1.868.597
2.011.920	1.863.093
3.608	5.504
-	-
27.449	21.945
-	-
31.057	27.449

Белешките на страните 17 – 75 се составен дел на овие финансиски извештаи

		Акцион ерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствен и акции	Ревалор изациона резерва	Нераспре лена добивка или пренесена загуба	Добивка/ загуба за тековната година	Вкупно капитал и резерви		
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствен и акции						Ост. резерви	Вкупно резерви
Промена во сметководствените политики	VI1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Исправка на грешки во претходниот период	VI2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Состојба на 1 јануари тековната деловна година – преправено	VII	185.223	41.972	300.262	-	-	-	300.262	-	(8.427)	120.810	18.659	658.499
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII	-	-	-	-	-	-	-	-	37.518	-	54.560	92.078
Добивка или загуба за тековната деловна година	VIII1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.560	54.560
Несопственички промени во капиталот	VIII2	-	-	-	-	-	-	-	-	37.518	-	-	37.518
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	VIII2,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,2	-	-	-	-	-	-	-	37.518	-	-	-	37.518
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба	VIII2,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	VIII2,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот	IX	-	-	6.220	-	-	6.000	12.220	-	-	6.439	(18.659)	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал	IX1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците	IX2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда	IX3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците	IX4	-	-	6.220	-	-	6.000	12.220	-	-	6.439	(18.659)	-
Состојба на 31 декември тековната деловна година	X	185.223	41.972	306.482	-	-	6.000	312.482	-	29.091	127.249	54.560	750.577

Белешките на страните 17 – 75 се составен дел на овие финансиски извештаи.

1. Општи информации

Триглав осигурување АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Друштвото е иницијално основано во 1968 година како дел од Зоил Дунав Београд. Своето осамостојување друштвото го добива во 1994 година, со трансформација и регистрација во акционерско Друштво со решение бр.09-5278/1, добиено од страна на Министерството за финансии на Република Македонија.

На 15 ноември 2007 година доаѓа до промена на сопственичката структура на АД за осигурување Вардар - Скопје, со блок трансакција на македонската берза, каде што, Заваровалница Триглав д.д, откупува 70,36% од акционерскиот капитал и станува сопственик на мнозинскиот дел од акциите.

Во 2011 година акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана кога исто така беше зголемено и учеството во акционерскиот капитал од 73,38%.

На 20 септември 2011 година, настана промена на името на Друштвото и ребрендирање од АД за осигурување ВАРДАР Скопје во Триглав осигурување АД Скопје.

На 31 декември 2016 година, квалификуваното учество во Триглав осигурување АД Скопје припаѓа на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана (73,38%). Крајна матична холдинг компанија е Заваровалница Триглав д.д.

Друштвото е регистрирано за вршење на 18 класи на неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, одговорност кон трети лица, осигурување на моторни возила, општо осигурување од одговорност, осигурување од пожар, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот.

Во согласност со член 80-а и член 6 од Правилата за котација на Македонската Берза на хартии од вредност АД Скопје, од мај 2013 година акциите на Триглав Осигурување АД, Скопје котираат на подсегментот Задолжителна котација на Македонската Берза. Со тоа, Друштвото има постојана обврска да ги објавува сите информации нужни за проценка на моменталната состојба на друштвото, вклучувајќи ги и објавувањата кои се однесуваат на деловното работење, капиталот, значајни промени во финансиската состојба, дивидендниот календар, како и објавувањето на финансиски извештаи.

2. Управувачки тела

Начинот на управување на Триглав осигурување АД Скопје е според едно-степен систем.

Органи на управување на Друштвото се:

- Собрание на акционери;
- Одбор на директори.

Органите на управување на Триглав Осигурување АД Скопје дејствуваат во согласност со законите и останатите прописи, Статутот и сопствените правилници за работење.

Имињата на директорите кои работат на раководни места во текот на финансиската година, како и членовите на Одборот на директори се прикажани во продолжение:

- Г-дин Ѓорѓе Војновиќ, МБА – Главен извршен член;
- Г-ѓа Сања Танчевска, дипломиран математичар/ актуар – Извршен член;
- Г-дин Тедо Дјекановиќ, МБА – Претседател на Одбор на директори;

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

- Г-дин Матеј Ферлан, MBA – Неизвршен член
- Г-дин Дарко Поповски, MBA – Неизвршен член
- Г-ѓа Маја Газвода, магистер по финансии – Независен неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Блаж Кметец, дипломиран економист по банкарство и финансии – Независен неизвршен член на Одборот на директори;
- Г-дин Игор Жибрик, магистер по меѓународна економија – Неизвршен член до 07.04.2016 година.

Во текот на 2016 година, Одборот на директори одржа четиринаесет (14) седници на кои беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото. Одборот на директори разгледуваше и решаваше и за други работи од тековен карактер кои се во негова надлежност.

Со цел благовремено и квалитетно извршување на обврските од страна на Одборот на директори формирана е Ревизорска комисија како помошно тело на Одборот на директори. Ревизорската комисија обезбедува надзор и контрола на интегритетот на финансиско известување, внатрешна контрола, ефективност на внатрешната ревизија и дава препорака за избор на друштво за ревизија.

Ревизорската комисија има 4 (четири) члена и тоа:

- г-дин Дарко Поповски, претседател на Ревизорската комисија;
- г-ѓа Матеја Гержина, член;
- г-ѓа Јана Полда, член и
- г-дин Бранко Флисар, член

Во временскиот период од 01.01.2016 година до 31.12.2016 година Ревизорската комисија одржа 7 (седум) седници на кои што беа разгледувани значајни прашања од делокругот на работењето на Друштвото, а кои особено се однесуваат на сметководственото и финансиското работење на Друштвото, работата на внатрешната и надворешната ревизија, ефикасноста на работењето на внатрешните контроли и управување со ризици, инспекциските и надворешните контроли во Друштвото и слично.

3. Вработени

На 31 декември 2016 година, Друштвото имаше 256 вработени (2015: 260) од кои што 134 се интерно вработени (2015: 135), а 122 (2015: 125) се застапници.

4. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен весник на Република Македонија број 28/2004 со измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016), Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија објавени во *“Правилникот за водење сметководство”* во Службен весник број 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применлив од 1 јануари 2012 година, *“Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”* објавен во Службен весник број 169/2010, 141/2013 и 61/2016, и се презентирани во согласност со *“Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување”* објавен во Службен весник број 5/2011, 41/2011 64/2011, 187/2013 и 61/2016).

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историската вредност освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност.

(в) Функционална и презентациска валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари (“МКД” или “денари”), кои се функционална и презентациска валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи во согласност со Сметководствените стандарди прифатени во Република Македонија и *“Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси”* бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата, обврските, приходите и расходите. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки.

Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Информациите во врска со расудувањата направени од раководството во примената на сметководствените стандарди кои имаат значително влијание на финансиските извештаи се прикажани во белешка 6.

4. Основа за изготвување (продолжение)

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, коригирана за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во извештајот за сеопфатната добивка, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот.

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР).

Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2016 и 2015 година беа како што следи:

	2016	2015
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,4812	61,5947

5. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики наведени подолу се конзистентно применети за сите периоди презентирани во овие финансиски извештаи.

(а) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обештети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од специфицираните каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се менува во случај на нефинансиска променлива која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии.

Заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обештетување, врз основа на моделот на преземени ризици. Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премијата за соодветното осигурување.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Штети (продолжение)

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на извештајот за финансиската состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови. Резервите за штети не се дисконтираат.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Иако раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервируваниот износ. Применетите методи и направените проценки, се проверуваат редовно.

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Нето износот платен на реосигурителот на почетокот на договорот може да биде помал од средствата од реосигурување признаени од Друштвото врз основа на правата од договорот за реосигурување. Разликата помеѓу премијата за реосигурителот и

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(ii) Средства од реосигурување (продолжение)

признаеното средство од реосигурување се вклучува во извештајот за сеопфатната добивка во периодот кога премијата од реосигурување достасува.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се проценува оштетувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е оштетено доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(iii) Одложени трошоци за стекнување

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните маржи. Трошоците за стекнување вклучуваат директни трошоци како што се провизиите и индиректните трошоци како на пример административните трошоци.

Кај општите договори за осигурување одложените трошоци за стекнување претставуваат пропорција од трошоците за стекнување која кореспондира со пропорцијата на бруто полисираната премија која не е заработена на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(iv) Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во извештајот за сеопфатната добивка за тековната година.

На секој датум на извештајот за финансиската состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на извештајот за финансиската состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на извештајот за финансиската состојба.

(v) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Приходи

(i) Заработени премии од договори за осигурување

Сметководствените политики за признавање на приходите од договорите за осигурување се прикажани во белешка 5 (б).

(ii) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното Биро по основ на исплатени штети, како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(iii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати и дивиденди, нето добивки од финансиските средства класифицирани како финансиските инструменти за тргување кои што се мерат по објективна вредност, како и остварени добивки од финансиските средства класификувани како расположливи-за-продажба.

(iv) Приходи од наем

Приходот од наем од недвижностите дадени под закуп се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка по пропорционална метода во времетраењето на закупот.

(г) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) Планови за дефинирани придонеси

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во извештајот за сеопфатната добивка кога се пресметуваат.

(ii) Краткорочни користи за вработените

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус или како удел во добивката и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати на вработените во моментот на заминување во пензија и јубилејни награди согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Трошокот за данок од добивка претставува збир на тековниот и одложениот данок од добивка. Согласно даночниот режим воспоставен во Република Македонија ("Сл. весник" бр.112 од 25.07.2014 година), Триглав Осигурување, Скопје е подложен на данок на добивка. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%, а даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е календарската година. Даночната основа се утврдува како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник. Даночната основа за пресметка на данокот се зголемува за износот на непризнаени расходи утврдени во "Правилникот за начинот на пресметување и уплатување на данок на добивка и спречување на двојното ослободување или двојното оданочување" и намален за износот на даночниот кредит.

Данокот на добивка во текот на годината се плаќа врз основа на месечни аконтации кои се пресметани врз основа на даночниот биланс за претходната година. На крајот на периодот на известување, се изготвува конечна пресметка на данокот на добивка за тековната година со која се врши порамнување на платените аконтации и конечната даночна обврска.

Признавање на резервации за данок

Во случај на неизвесни обврски за данок, резервации се признаваат во согласност со Меѓународен сметководствен стандард 37 - Резервирања, неизвесни обврски и неизвесни средства, прифатен во Република Македонија ("МСС 37").

(е) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување. Вредноста на недвижностите и опремата на 1 јануари 2005 година, датумот на премин кон новите сметководствени стандарди, беше определена како претпоставена вредност на тој датум.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Купениот софтвер кој е интегрален дел од функционалноста на соодветната опрема се капитализира како дел од таа опрема.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нето како останати приходи во извештајот за сеопфатната добивка.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Недвижности и опрема (продолжение)

веродостојно. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема	10 - 25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

(ж) Нематеријални средства

(i) Сопствени средства

Нематеријалните средства набавени од Друштвото се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

(ii) Последователни издатоци

Последователни издатоци се капитализираат само кога ја зголемуваат идната економска корист вклучена во дел од нематеријалните средства. Сите останати издатоци се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на нематеријалните средства се признава во извештајот за сеопфатната добивка и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Софтвер	25

Методот на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценува на секој датум на известување.

Оштетување на нефинансиски средства

Раководството на Друштвото на редовна основа ја проверува сметководствената вредност на нетековните и нематеријалните средства. Доколку постојат индикации дека таквите средства се оштететени, надоместувачката вредност на средствата се пресметува со цел да се утврди оштетувањето. Кога евидентираните износ на средството е повисок од неговиот проценет надоместлив износ, тој веднаш се отпишува до неговиот надоместлив износ. Надоместливиот износ претставува повисокиот износ помеѓу нето продажната цена и употребната вредност на средствата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства

(i) Класификација

Финансиските средства се класифицираат во четири категории, зависно од целта за која биле стекнати. Четирите категории на финансиски средства се следните:

Финансиски средства чувани за тргување се финансиски средства кои што се стекнати со цел со истите да се тргува.

Вложувања чувани-до-достасаност се финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност кои Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Заемите и побарувањата одобрени од Друштвото се оние заеми и побарувања со кои се обезбедуваат парични средства на клиентот и се разликуваат од оние кои се креираат со намера за остварување на профит на краток рок.

Вложувања расположливи-за-продажба се недериватни финансиски средства кои се класифицирани како расположливи за продажба или не се класифицирани како заеми и побарувања, вложувања кои се чуваат до доспевање, или финансиски средства според објективна вредност преку добивка или загуба. Хартии од вредност во оваа категорија се оние кои се наменети да се чуваат на неопределено време и може да се продадат доколку се појави потреба за ликвидност или одговор на промените во пазарните услови.

(ii) Признавање

Друштвото почетно ги признава заемите и побарувањата, депозитите и обврските по заеми на денот кога тие се настанати. Сите останати финансиски средства и обврски почетно се признаваат на датумот на тргување на кој што Друштвото станува странка на договорните одредби за инструментот.

(iii) Депризнавање

Друштвото ги депризнава финансиските средства кога ги губи правата од договорот за паричните текови од средството, или кога ги пренесува правата на паричните текови од средството со трансакција во која сите ризици и награди од сопственоста на финансиското средство се пренесени на друг.

Доколку на пренесените финансиски средства Друштвото оствари камата и истата ја задржи, каматата се признава како посебно средство или обврска.

Друштвото ги депризнава финансиските обврски кога обврските определени во договорите се подмирени, откажани или истечени.

(iv) Нетирање

Финансиските средства и обврски се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за финансиската состојба само кога Друштвото има законско право да ги нетира признаените износи и има намера да ги порамни трансакциите на нето основа или да ги реализира плаќањата истовремено.

Приходите и расходите се нетираат и нето износот се прикажува во извештајот за сеопфатната добивка само доколку тоа е дозволено со стандардите, или за одредени добивки и загуби кои што произлегуваат од групи на слични трансакции, како што се активностите за тргување.

(v) Мерење

Сите финансиски средства почетно се мерат по нивната набавна вредност која претставува нивна објективна вредност зголемена за трансакционите трошоци коишто претставуваат трошоци кои можат директно да се припишат на стекнувањето на финансиското средство, освен финансиските средства чувани за тргување.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(v) Мерење (продолжение)

По почетното признавање, финансиските средства за тргување, и финансиските средства расположливи-за-продажба, Друштвото ги мери по нивната објективна вредност без било какви намалувања за трансакционите трошоци кои може да настанат при нивната продажба. Објективната вредност на финансиските средства кои котираат на активниот пазар се базира на нивната куповна цена на денот на извештајот за финансиската состојба. Доколку пазарот на кој котира финансиското средство не е активен, Друштвото ја утврдува објективната вредност на средството со примена на техники за вреднување. Техниките за вреднување вклучуваат употреба на нормални, комерцијални трансакции помеѓу запознаени, подготвени страни, ако се достапни, референца на тековната објективна вредност на друг инструмент кој е во суштина ист, анализа на дисконтирани парични текови и алтернативни модели на одредување на цената. Доколку вредноста на сопственичките инструменти неможе соодветно да се измери, тие се мерат по набавна вредност.

Друштвото ја одредува објективната вредност на финансиските средства расположливи за продажба преку дисконтирање на идните парични текови од средствата. Во периодите пред 1 јануари 2016 година како основа за дисконтирање се користеше приносот до доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. Македонија. Во периодот по 1 јануари 2016 година, Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија. Промената беше извршена поради неколку фактори, а пред се поради измените во Законот за супервизија на осигурувањето со кои што на осигурителните компании во Р. Македонија им се оневозможи да инвестираат во овие финансиски инструменти. Дополнително, самата природа и карактеристики на Еврообврзниците е различна од државните обврзници кои се дел од финансиското портфолио на Друштвото и оттаму, нејзиното користење како основа за објективно вреднување постанува несоодветно.

Вложувањата чувани-до-достасаност и заемите и побарувањата се мерат по амортизирана набавна вредност со употреба на методот на ефективна камата, намалени за евентуалните загуби поради оштетување.

Остварените добивки и загуби, како и неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на финансиските средства кои се чуваат за тргување се вклучуваат во извештајот за сеопфатната добивка во периодот во кој настануваат.

Нето промените во објективната вредност на финансиските средства класифицирани како средства чувани за тргување го вклучуваат и приходот од камата.

Неостварените добивки и загуби кои произлегуваат од промените на објективната вредност на средствата расположливи-за-продажба се признаваат директно во капиталот, освен загубите од оштетување и добивките и загубите од курсни разлики на монетарните ставки како што се должничките хартии од вредност, кои се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

При продажба и оштетување на финансиските средства расположливи-за-продажба кумулативните добивки и загуби кои претходно биле признаени во капиталот се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка. Во случај кога финансиските средства расположливи-за-продажба носат камата, каматата пресметана по методот на ефективна камата се признава во извештајот за сеопфатната добивка.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски средства (продолжение)

(с) Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат паричните средства во благајна, депозити по видување како и високоликвидните хартии од вредност со оригинален рок на достасаност помала од три месеци, кај кои постои незначителен ризик од промените во нивната објективна вредност.

Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во извештајот за финансиската состојба по амортизирана набавна вредност.

(и) Обезвреднување на средствата

(i) Недеривативни финансиски средства

На секој датум на известување финансиското средство кое не е по објективна вредност преку добивката и загубата се проценува за да се утврди дали има некој објективен доказ дека е обезвреднето. Финансиското средство се смета обезвреднето доколку постои објективен доказ дека се има случено настан на загуба после почетното признавање на средството, и дека настанот има негативен ефект на проценетите идни парични текови од тоа средство кои што можат да се проценат веродостојно.

Како објективен доказ дека финансиските средства (вклучувајќи ги и сопственичките хартии од вредност) се обезвреднети може да биде неисполнување на обврските или доцнење со плаќањата од страна на должникот, реструктурирање на износ од страна на Друштвото според услови кои Друштвото инаку не ги одобрува, индикации дека должникот банкротирал, негативни промени во платежната состојба на должниците или издавачите на Друштвото, економски услови кои кореспондираат со неисполнување на обврските или исчезнување на активниот пазар за хартии од вредност. Дополнително, за вложувања во сопственички инструменти, значителното или продолженото намалување на објективната вредност под неговата набавна вредност претставува објективен доказ дека средството е обезвреднето.

Заеми и побарувања

Друштвото издвојува загуби поради оштетување согласно *Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси* кој стапи на сила од 1 јануари 2011 година. Согласно овој правилник, Друштвото ги класификува сите поединечни побарувања по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во категории во зависност од времето на доцнење на исполнување на обврските, сметано од денот на доспевање на побарувањето. Друштвото утврдува загуба поради обезвреднување со примена на проценти кои во зависност од деновите на доцнење во интервали се пропишани во правилникот. Барањата на овој правилник се применуваат проспективно од денот на стапување во сила на истиот.

Загуба поради обезвреднување на финансиските средства мерени по амортизирана набавна вредност (останатите побарувања на Друштвото) се пресметува како разлика помеѓу сметководствената вредност и сегашната вредност на очекуваните идни парични текови, дисконтирани со оригиналната ефективна каматна стапка на средството. Загубите поради обезвреднувањето се признаваат во добивката или загубата и се рефлектирани во сметката за исправка на вредноста на заеми и побарувањата. Каматата на обезвреднетите средства продолжува да се признава. Кога последователен настан (на пример плаќање на долгот од страна на должникот) предизвика намалување на износот на загубата поради обезвреднување, намалувањето на загубата поради обезвреднување се анулира преку добивката или загубата.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(и) Обезвреднување на средствата (продолжение)

(i) Недеривативни финансиски средства (продолжение)

Финансиски средства расположливи за продажба

Загубите поради обезвреднување на финансиските средства расположливи за продажба се признаваат со рекласификација на загубите акумулирани во резервата за објективна вредност во капиталот. Кумулативната загуба која е рекласификувана од главницата во добивката или загубата е разликата помеѓу набавната вредност при стекнувањето нето од сите плаќања во однос на главницата и амортизацијата, и тековната објективна вредност, намалена за сите загуби поради обезвреднување претходно признаени во добивката или загубата. Промените во исправка на вредноста како резултат на временската вредност на парите се признаваат како компонента на приходи од камати.

Финансиски средства расположливи за продажба (продолжение)

Доколку во последователен период, загубата поради обезвреднување на расположливите-за-продажба должнички инструменти се намали, загубата се анулира низ добивката или загубата.

Сепак, секое последователно зголемување на објективната вредност на обезвреднети расположливи-за-продажба сопственички хартии од вредност се признава во останата сеопфатна добивка.

(ii) Нефинансиски средства

Сметководствената вредност на нефинансиските средства на Друштвото, се проценуваат на секоја дата на која се сочинува извештајот за финансиската состојба за да се утврди дали постои индикација според која некое средство може да биде обезвреднето. Доколку таква индикација постои се проценува надоместувачкиот износ на средството.

Загуба поради обезвреднување се признава кога сметководствената вредност на средството или неговата единица која генерира пари го надминува неговиот надоместувачки износ. Единица која генерира пари е најмалата група на средства која може да се идентификува, којашто генерира парични приливи од континуирана употреба коишто во голем степен се независни од паричните приливи од други средства или групи на средства. Загубите поради обезвреднување се признаваат во извештајот за сеопфатната добивка.

Загубите поради обезвреднување признаени во однос на единиците кои генерираат пари се распределуваат на средствата во единиците (група на единици) на пропорционална основа.

Надоместувачкиот износ на средството или единицата која генерира пари е поголемата од неговата употребна вредност и неговата објективна вредност намалена за трошоците за продажба на средството. При проценката на употребната вредност, проценетите идни парични текови се дисконтираат до нивната сегашна вредност со употреба на дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и ризиците специфични за средството.

Загубата поради обезвреднување признаена во минати периоди се проценува на секоја дата на изготвување на извештајот за финансиската состојба заради утврдување на индикации дека загубата е намалена или можеби веќе не постои. Загубата поради обезвреднување се анулира доколку постои промена во проценките користени за утврдување на надоместувачкиот износ.

5. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ј) Резервирања

Резервирање се признава во извештајот за финансиската состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

Резервирањата за неповолни договори се признава кога очекуваните користи кои произлегуваат од договорот се пониски од неизбежните трошоци за извршување на обврските по договорот. Резервирањето се мери по пониската сегашна вредност на очекуваните трошоци за прекинување на договорот и очекуваните нето трошоци од

продолжување со работењето по договорот. Пред да го утврди резервирањето Друштвото признава, доколку има загуба поради обезвреднување на средствата поврзано со тој договор.

(к) Заеми

Каматоносните заеми на почетокот се признаваат по објективна вредност намалена за со нив поврзаните трансакциони трошоци. Последователно по почетното признавање, каматоносните заеми се искажани по амортизирана набавна вредност вклучувајќи ја и било која разлика помеѓу набавната вредност и надоместувачката вредност признаена во извештајот за сеопфатната добивка во текот на годината според методот на ефективна камата.

(л) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Откуп на сопствени акции

Кога Друштвото откупува сопствени акции, износот на платениот надомест, вклучувајќи ги и директните зависни трошоци, се признаваат како промени во капиталот. Откупените акции се класифицираат како сопствени акции и претставуваат одбитна ставка од вкупниот капитал. Кога сопствените акции последователно се продадени, добиениот износ се признава како зголемување во капиталот, и вишокот или кусокот од трансакцијата се пренесува на/од премии од акции.

(iii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

(љ) Известување по сегменти

Оперативен сегмент е компонента на Друштвото вклучена во деловни активности од кои може да заработува приходи и да прави расходи, вклучувајќи приходи и расходи поврзани со трансакции со било кои компоненти на Друштвото. Оперативните резултати на оперативните сегменти на Друштвото редовно се прегледуваат од страна на Одборот на директори на Друштвото со цел за донесување на одлуки во врска со алокација на ресурсите на сегментот и оценување на нивната успешност, и за кои се расположливи дискрециони финансиски информации. Друштвото има само еден известувачки сегмент.

6. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) **Клучни извори на несигурност во проценките**

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 7 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

Општи договори за осигурување

На датумот на извештајот за финансиската состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети (“ИБНР”) генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на проценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од проценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотиите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување (продолжение)

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на извештајот за финансиската состојба.

Вредноста на резервите за настанати, а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на статистички методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучниот статистички метод кој се применува е методот на верижно скалило - (Chain Ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (кои резултираат со, на пример разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурани настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2016 година немаше промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)****(ii) Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото (продолжение)****Класификација на договорите за осигурување**

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

Класификација на финансиските средства и обврски

Сметководствените политики на Друштвото овозможуваат финансиските средства и обврски да бидат класификувани во одредени категории, во зависност од условите:

При класификацијата на одредено средство како чувано-до-достасаност, Друштвото има позитивна намера и способност за задржување на истото до рокот на достасаност, како што е презентирани во сметководствените политики во белешка 5.

(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2016 година и 31 декември 2016 година се презентирани во табелата подолу.

За годината завршена на 31 декември 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	54.560	750.577	202.890	370%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	55.760	751.777	202.890	371%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	53.360	749.377	202.890	369%	-1%
5% зголемување на настанати штети	29.507	725.524	202.890	358%	-12%
5% намалување на настанати штети	79.613	775.630	202.890	382%	12%
2% зголемување на вкупните трошоци	42.314	738.331	202.890	364%	-6%
2% намалување на вкупните трошоци	66.806	762.823	202.890	376%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	58.800	754.817	202.890	372%	2%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	50.320	746.337	202.890	368%	-2%

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***6. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)****(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)**

За годината завршена на 31 декември 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	18.659	658.499	211.519	311%	-
2% зголемување на приносот од вложувања	19.746	659.586	211.519	312%	1%
2% намалување на приносот од вложувања	17.572	657.412	211.519	312%	(1%)
5% зголемување на настанати штети	(6.973)	632.867	211.519	299%	(12%)
5% намалување на настанати штети	44.291	684.131	211.519	323%	12%
2% зголемување на вкупните трошоци	6.728	646.568	211.519	305%	(6%)
2% намалување на вкупните трошоци	30.590	670.430	211.519	317%	6%
1% зголемување на курсот на МКД во однос на ЕУР	24.967	664.807	211.519	314%	3%
1% намалување на курсот на МКД во однос на ЕУР	12.351	652.191	211.519	308%	(3%)

Резултатите од сите симулации покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност има потенцијалната промена на настанатите штети.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелите погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални и не пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така, Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи.

Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат на настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи финансиската состојба на реосигурителите и периодично ги проверува договорите со реосигурителите. Раководството на Друштвото ги определува минималните безбедносни критериуми за прифатливо реосигурување и следи дали при склучувањето на договорите за реосигурување истите се запазени. Исто така, раководството на Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

Согласно законската регулатива, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2016 година, дел од вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат 1.443.996 илјади денари (2015: 1.279.245 илјади денари). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, акции, државни записи и обврзници, како и обврзници издадени од странски правен субјект.

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки	31.057	27.449
Депозити во банки	342.000	265.000
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни записи	68.644	9.900
Обврзници и други должнички хартии за кои гарантира РМ - државни обврзници	931.985	907.094
Акции издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност - сопственички хартии од вредност	3.600	3.605
Вложувања во инвестициони фондови	1.612	1.393
Вложувања во долгорочни обврзници и хартии од вредност чиј издавач е странски правен субјект од Земја членка на ЕУ	65.098	64.804
Друг вид вложувања согласно правилата на АСО	-	-
Вкупно вложени средства од техничките резерви	<u>1.443.996</u>	<u>1.279.245</u>
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	1.279.585	1.212.721
Дел за реосигурителот	(156.614)	(155.387)
Вкупно резерви по договори за осигурување (нето)	<u>1.122.971</u>	<u>1.057.334</u>
Усогласеност на средствата и обврските	<u>321.025</u>	<u>221.911</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето и "Правилникот за видовите и карактеристиките на средствата кои ги покриваат техничките резерви, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување" паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Депозитите во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви. Обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Исто така, акциите издадени врз основа на одобрение на Комисијата за хартии од вредност не смеат да надминат 30% од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви, додека за инвестициони фондови вложувањата не смеат да надминат 20%. На 31 декември 2016 година, паричните средства во благајна и средствата на банкарските сметки изнесуваат 2,2% (2015: 2,1%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 23,7% (2015: 20,7%), државните записи и државните обврзници изнесуваат 69,3% (2015: 71,7%), акциите изнесуваат 0,2% (2015: 0,3%), вложувањата во инвестициони фондови изнесуваат 0,1% (2015: 0,1%), додека вложувањата во долгорочни обврзници чиј издавач е странски правен субјект изнесуваат 4,5% (2015: 5,1%) од вкупните средства кои ги покриваат техничките резерви.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно, оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори, како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година.

Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така да и крајниот исход е помалку неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите инфорамции.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Имот (продолжение)

Карактеристики (продолжение)

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај, штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корекција со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста на физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан, предмет на одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Осигурување на возила (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така, истите зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

Развој на штети

Друштвото нема презентирани информации за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

(i) Географска и секторска концентрација

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се - вишок на ризик за класата на осигурување имот, договор за екседентно техничко реосигурување, квотен договор за реосигурување на ризикот земјотрес и вишок на штета за зелена карта. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

7. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

(i) **Каматен ризик**

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти и депозити во домашни банки. Не-сопственичкиот дел од финансиските средства е изложен на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2016 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	25.870	25.870	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	1.002.295	-	-	-	101.920	696.607	198.556	5.212
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	410.644	312.000	-	-	30.000	-	-	68.644
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	156.614	-	-	-	-	-	-	156.614
Одложени и тековни даночни средства		-	-	-	-	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	298.819	-	-	-	-	-	-	298.819
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		10.603	-	-	-	-	-	-	10.603
Останати побарувања	29А, 29Б, 29В	67.234	-	-	-	-	-	-	67.234
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	31.057	-	-	-	-	-	-	31.057
Активни временски разграничувања	32	109.924	-	-	-	-	-	-	109.924
Вкупно средства		2.113.060	337.870	-	-	131.920	696.607	198.556	748.107
Обврски									
Бруто технички резерви	38	(1.279.585)	-	-	-	-	-	-	(1.279.585)
Останати резерви		(4.673)	-	-	-	-	-	-	(4.673)
Одложени и тековни даночни обврски	39	(10.536)	-	-	-	-	-	-	(10.536)
Обврски од непосредни работи на осигурување	40	(16.829)	-	-	-	-	-	-	(16.829)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	40	(77.003)	-	-	-	-	-	-	(77.003)
Останати обврски	41	(70.782)	-	-	-	-	-	-	(70.782)
Пасивни временски разграничувања	42	(17.117)	-	-	-	-	-	-	(17.117)
Вкупно обврски		(1.476.525)	-	-	-	-	-	-	(1.476.525)
Неусогласеност на средствата и обврските		636.535	337.870	-	-	131.920	696.607	198.556	(728.418)

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

За годината завршена на 31 декември 2015 година:

Во илјади денари	Белешка	Вкупно	Инструменти со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматно-носни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	
Средства									
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25	26.614	26.614	-	-	-	-	-	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26А	976.897	-	-	-	66.028	816.755	89.116	4.998
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	274.900	225.000	-	-	40.000	-	-	9.900
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	155.387	-	-	-	-	-	-	155.387
Одложени и тековни даночни средства		5.603	-	-	-	-	-	-	5.603
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	319.207	-	-	-	-	-	-	319.207
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		2.263	-	-	-	-	-	-	2.263
Останати побарувања	29А, 29Б, 29В	48.842	-	-	-	-	-	-	48.842
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	27.449	-	-	-	-	-	-	27.449
Активни временски разграничувања	32	106.996	-	-	-	-	-	-	106.996
Вкупно средства		1.944.158	251.614	-	-	106.028	816.755	89.116	680.645
Обврски		-							
Бруто технички резерви	38	(1.212.721)	-	-	-	-	-	-	(1.212.721)
Останати резерви		(4.950)	-	-	-	-	-	-	(4.950)
Одложени и тековни даночни обврски	39	(3.519)	-	-	-	-	-	-	(3.519)
Обврски од непосредни работи на осигурување	40	(23.746)	-	-	-	-	-	-	(23.746)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	40	(105.878)	-	-	-	-	-	-	(105.878)
Останати обврски	41	(96.276)	-	-	-	-	-	-	(96.276)
Пасивни временски разграничувања	42	(7.222)	-	-	-	-	-	-	(7.222)
Вкупно обврски		(1.454.312)	-	-	-	-	-	-	(1.454.312)
Неусогласеност на средствата и обврските		489.846	251.614	-	-	106.028	816.755	89.116	(773.667)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Најголемиот дел од договорите за реосигурување се склучени со Позаваровалница Триглав која е членка на Триглав групацијата кон која припаѓа и Друштвото. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки.

Сепак земајќи во предвид дека најголемиот дел од вложувањата на Друштвото се во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Друштвото редовно ја анализира наплатливоста на дадените заеми и доколку е потребно, одредува соодветна исправка на вредноста.

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализа на максимална изложеност на кредитен ризик

	Побарувања од непосредни работи од осигурување		Вложувања расположливи за продажба		Орочени депозити, дадени заеми и останати пласмани		Парични средства и парични еквиваленти	
	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
<i>Во илјади денари</i>								
Сметководствена вредност на побарувања за кои Друштвото има издвоено исправка на вредноста	637.818	735.315	-	-	124.737	130.019	-	50
Исправка на вредноста на побарувањата	(538.747)	(592.014)	-	-	(124.737)	(130.019)	-	(50)
Сметководствена вредност на побарувањата намалени за исправка на вредноста	99.071	143.301	-	-	-	-	-	-
Сметководствена вредност на достасани побарувања за кои Друштвото нема издвоено исправка на вредноста								
Старосна структура на достасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста								
до 3 месеци	30.544	33.891	-	-	-	-	-	-
од 3 месеци до 1 година	-	-	-	-	-	-	-	-
над 12 месеци	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.544	33.891	-	-	-	-	-	-
Недостасани побарувања за кои нема издвоено исправка на вредноста	169.204	142.015	1.002.295	976.897	410.644	274.900	31.057	27.449
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик пред исправката на вредноста	837.566	911.221	1.002.295	976.897	535.381	404.919	31.057	27.499
Вкупна исправка на вредноста	(538.747)	(592.014)	-	-	(124.737)	(130.019)	-	(50)
Вкупна сметководствена вредност на побарувања со кредитен ризик намалени за исправката на вредноста	298.819	319.207	1.002.295	976.897	410.644	274.900	31.057	27.449

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)****Финансиски ризик (продолжение)****(iii)****Валутен ризик**

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

За годината завршена на 31 декември 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25.870	-	-	-	25.870
Финансиски вложувања расположливи за продажба	443.293	559.002	-	-	1.002.295
Депозити, заеми и останати пласмани	410.644	-	-	-	410.644
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	-	150.328	5.333	953	156.614
	-	-	-	-	-
Одложени и тековни даночни средства	298.819	-	-	-	298.819
Побарувања од непосредни работи на осигурување	-	10.457	146	-	10.603
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	62.915	4.319	-	-	67.234
Останати побарувања	29.696	1.275	35	51	31.057
Парични средства и останати парични еквиваленти	109.924	-	-	-	109.924
Активни временски разграничувања					
Вкупно средства	1.381.161	725.381	5.514	1.004	2.113.060
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.029.601)	(230.903)	-	(19.081)	(1.279.585)
Останати резерви	(4.673)	-	-	-	(4.673)
Одложени и тековни даночни обврски	(10.536)	-	-	-	(10.536)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(14.740)	(2.075)	-	(14)	(16.829)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(67.873)	(7.753)	(1.377)	(77.003)
Останати обврски	(70.146)	(563)	-	(73)	(70.782)
Пасивни временски разграничувања	(17.117)	-	-	-	(17.117)
Вкупно обврски	(1.146.813)	(301.414)	(7.753)	(20.545)	(1.476.525)
Нето вредност	234.348	423.967	(2.239)	(19.541)	636.535

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)***7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)****Финансиски ризик (продолжение)****(iii) Валутен ризик**

За годината завршена на 31 декември 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	МКД	ЕУР	УСД	Останати странски валути	Вкупно
Средства					
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	26.614	-	-	-	26.614
Финансиски вложувања расположливи за продажба	408.412	568.485	-	-	976.897
Депозити, заеми и останати пласмани	274.900	-	-	-	274.900
Дел за соосигурување и реосигурување во брuto техничките резерви	-	150.036	4.986	365	155.387
Одложени и тековни даночни средства	5.603	-	-	-	5.603
Побарувања од непосредни работи на осигурување	319.207	-	-	-	319.207
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	2.117	146	-	2.263
Останати побарувања	42.354	6.488	-	-	48.842
Парични средства и останати парични еквиваленти	24.071	2.674	704	-	27.449
Активни временски разграничувања	106.996	-	-	-	106.996
Вкупно средства	1.208.157	729.800	5.836	365	1.944.158
Обврски					
Бруто технички резерви	(1.212.721)	-	-	-	(1.212.721)
Останати резерви	(4.950)	-	-	-	(4.950)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.519)	-	-	-	(3.519)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(23.746)	-	-	-	(23.746)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	(96.860)	(8.500)	(518)	(105.878)
Останати обврски	(87.996)	(8.280)	-	-	(96.276)
Пасивни временски разграничувања	(7.222)	-	-	-	(7.222)
Вкупно обврски	(1.340.154)	(105.140)	(8.500)	(518)	(1.454.312)
Нето вредност	(131.997)	624.660	(2.664)	(153)	489.846

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемото ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која се спроведува со: планирање на тековните и можните одливи на парични средства и соодветни приливи на истите; редовна контрола на ликвидноста и усвојување на соодветни мерки за спречување или отстранување на причините за неликвидност. Како дел од политиката за управување со ликвидноста Друштвото одржува портфолио на високо ликвидни средства.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната маргина на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава највисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2016 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	25.870	-	-	25.870
Финансиски вложувања расположливи за продажба	107.132	696.607	198.556	1.002.295
Депозити, заеми и останати пласмани	380.644	30.000		410.644
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	156.614	-	-	156.614
Одложени и тековни даночни средства	-	-	-	-
Побарувања од непосредни работи на осигурување	298.819	-	-	298.819
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	10.603	-	-	10.603
Останати побарувања	67.234	-	-	67.234
Парични средства и останати парични еквиваленти	31.057	-	-	31.057
Активни временски разграничувања	109.924	-	-	109.924
Вкупно средства	1.187.897	726.607	198.556	2.113.060
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.279.585)	-	-	(1.279.585)
Останати резерви	(198)	(1.298)	(3.177)	(4.673)
Одложени и тековни даночни обврски	(7.549)	(1.991)	(996)	(10.536)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(16.829)	-	-	(16.829)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(77.003)	-	-	(77.003)
Останати обврски	(70.782)	-	-	(70.782)
Пасивни временски разграничувања	(17.117)	-	-	(17.117)
Вкупно обврски	(1.469.063)	(3.289)	(4.173)	(1.476.525)
Неусогласеност на средствата и обврските	(281.166)	723.318	194.383	636.535

7. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

За годината завршена на 31 декември 2015 година е како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	До 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Вкупно
Средства				
Финансиски вложувања во друштва во група - подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	26.614	-	-	26.614
Финансиски вложувања расположливи за продажба	71.026	816.755	89.116	976.897
Депозити, заеми и останати пласмани	159.900	115.000	-	274.900
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	155.387	-	-	155.387
Одложени и тековни даночни средства	4.302	1.301	-	5.603
Побарувања од непосредни работи на осигурување	319.207	-	-	319.207
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	2.263	-	-	2.263
Останати побарувања	48.842	-	-	48.842
Парични средства и останати парични еквиваленти	27.449	-	-	27.449
Активни временски разграничувања	106.996	-	-	106.996
Вкупно средства	921.986	933.056	89.116	1.944.158
Обврски				
Бруто технички резерви	(1.212.721)	-	-	(1.212.721)
Останати резерви	(380)	(1.330)	(3.240)	(4.950)
Одложени и тековни даночни обврски	(3.333)	(186)	-	(3.519)
Обврски од непосредни работи на осигурување	(23.746)	-	-	(23.746)
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување	(105.878)	-	-	(105.878)
Останати обврски	(96.276)	-	-	(96.276)
Пасивни временски разграничувања	(7.222)	-	-	(7.222)
Вкупно обврски	(1.449.556)	(1.516)	(3.240)	(1.454.312)
Неусогласеност на средствата и обврските	(527.570)	931.540	85.876	489.846

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финансиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	Кредити и побарувања	Чувани до достасаност	Расположливи за продажба	Останата амортизирана вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2016							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26A	-	-	1.002.295	-	1.002.295	1.002.295
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	410.644	-	-	-	410.644	410.644
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	156.614	-	-	-	156.614	156.614
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	298.819	-	-	-	298.819	298.819
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		10.603	-	-	-	10.603	10.603
Останати побарувања	29A, 29Б, 29В	67.234	-	-	-	67.234	67.234
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	31.057	-	-	-	31.057	31.057
		974.971	-	1.002.295	-	1.977.266	1.977.266
Обврски од непосредни работи на осигурување	40	-	-	-	16.829	16.829	16.829
Останати обврски	41	-	-	-	70.782	70.782	70.782
		-	-	-	87.611	87.611	87.611
31 декември 2015							
Финансиски вложувања расположливи за продажба	26A	-	-	976.897	-	976.897	976.897
Депозити, заеми и останати пласмани	26Б, 26В	274.900	-	-	-	274.900	274.900
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви	27	155.387	-	-	-	155.387	155.387
Побарувања од непосредни работи на осигурување	28	319.207	-	-	-	319.207	319.207
Побарувања од работи на соосигурување и реосигурување		2.263	-	-	-	2.263	2.263
Останати побарувања	29A, 29Б, 29В	48.842	-	-	-	48.842	48.842
Парични средства и останати парични еквиваленти	31Б	27.449	-	-	-	27.449	27.449
		828.048	-	976.897	-	1.804.945	1.804.945
Обврски од непосредни работи на осигурување	40	-	-	-	23.746	23.746	23.746
Останати обврски	41	-	-	-	96.276	96.276	96.276
		-	-	-	120.022	120.022	120.022

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година**

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Оперативни сегменти**Продукти, услуги и главни потрошувачи**

Основна дејност на Друштвото е неживотно осигурување, а најзначајни активности на Друштвото се осигурување од незгоди, осигурување на моторни возила, осигурување од пожар, туристичко осигурување, осигурување на домаќинства, како и осигурување на имот. Во овие области на компанијата нуди широк асортиман на производи, за покривање на зголемената побарувачка на пазарот на осигурување во Македонија.

Приходот на Друштвото е составен од приходи од премија за осигурување, приходи од инвестиции и приходи од реосигурители.

Друштвото нуди услуги за осигурување на некои од најголемите локални компании во областа на производство и дистрибуција на енергија, производство, транспорт и логистика, како и финансиски услуги.

Географски области

При презентирање на информациите врз основа на географските области, приходот се прикажува врз основа на географската локација на потрошувачите, а средствата се прикажуваат врз основа на географската локација на средствата.

Приход од сегменти

Приходот од сегменти се состои од бруто приход од премија за осигурување, приходи од провизии и надомести и финансиски приход.

<i>Во илјади денари</i>	Република Македонија	Останати земји	Вкупно
2016			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.328.138	-	1.328.138
Приходи од вложувања	59.567	440	60.007
Не-тековни средства *	114.042	-	114.042
2015			
Приходи од бруто премија од осигурување	1.294.416	-	1.294.416
Приходи од вложувања	54.370	-	54.370
Не-тековни средства *	168.654	-	168.654

* Ги вклучува недвижностите, опремата и нематеријалните средства

Триглав Осигурување АД Скопје

Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Премии

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	111.986	1.925	(377)		109.063
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	217.204	(20.355)	(2.625)	662	194.886
Одговорност кон трети лица	551.344	2.555	(24.513)	1.296	530.682
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	305.651	(880)	(115.404)	719	190.086
Осигурување на стока во превоз	18.584	(651)	(16.299)	354	1.988
Општа одговорност	42.902	(1.925)	(34.800)	233	6.410
Останато	80.467	(2.011)	(29.458)		47.671
Вкупно премии	1.328.138	(21.342)	(223.476)		1.080.786

Анализа на остварени премии со состојба 31 декември 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите и соосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите и соосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување од незгода	114.109	(9.239)	(11.486)	4.609	97.993
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	190.203	(12.304)	(1.094)	535	177.340
Одговорност кон трети лица	540.390	(33.427)	(18.125)	1.598	490.436
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	320.446	(2.702)	(127.582)	8.734	198.896
Осигурување на стока во превоз	16.662	(2.321)	(14.305)	2.434	2.470
Општа одговорност	38.061	2.199	(33.692)	739	7.307
Останато	74.545	(6.016)	(37.979)	4.502	35.052
Вкупно премии	1.294.416	(63.810)	(244.263)	23.151	1.009.494

Во текот на 2016-та година во ставката „Промена во бруто резерви за преносна премија“ е вклучена дополнителна резерва за неистечени ризици во износ од 7.362 илјади денари. Во текот на 2015-та година Друштвото немаше издвоено резерва за неистечени ризици.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

11. Приходи од вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Приходи од камати:		
- Депозити	7.673	8.571
- Вложувања расположливи за продажба	40.143	37.885
Приходи од закупнини	1.900	2.527
Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	2.627	-
Реализирани добивки од продажба на финансиски имот	1.263	391
Позитивни курсни разлики	117	3.965
Останато	6.284	1.031
	60.007	54.370

12. Останати приходи од дејноста

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Приходи од реосигурување	22.208	20.580
Приходи од регреси гарантен фонд	6.163	9.304
Приходи од услужни штети	1.729	1.866
Останато	2.152	5.098
	32.252	36.848

Приходите од регреси претставуваат средства кои Друштвото ги наплаќа од регресните должници во случај кога се исполнети условите предвидени со Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

13. Останати приходи

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Судски спорови	9.957	18.310
Позитивни курсни разлики на девизни обврски	922	9.350
Останати приходи	3.968	5.964
	14.847	33.624

Во текот на 2015 година Друштвото, во својство на тужител, доби судски спор против поранешно вработено лице во Друштвото. Износот во корист на Друштвото е 9.102 илјади мкд, од кои 6.561 илјади мкд по основ на надомест на материјална штета, а 2.541 илјади мкд по основ на камати.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Настанати штети и користи

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2016 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	64.008	519	(407)	-	(19)	64.101
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	91.017	10.412	(153)	(51)	(5.165)	96.060
Одговорност кон трети лица	282.727	38.982	(43.224)	(3.828)	(12.029)	262.628
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	86.279	(19.666)	(1.878)	2.290	-	67.025
Осигурување на стока во превоз	1.103	(990)	(71)	711	(8)	745
Општа одговорност	3.167	(132)	(1.007)	(31)	(51)	1.946
Останато	6.339	2.703	-	42	(531)	8.553
Вкупно	534.640	31.828	(46.740)	(867)	(17.803)	501.058

Анализа на настанати штети со состојба 31 декември 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	Вкупно исплатени штети	Промени во резервите за штети	Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	Учество на реосигурителите во промени во резервите за штети	Приходи од регресни побарувања	Нето
Осигурување од незгода	63.446	4.020	-	-	(7)	67.459
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	82.490	2.965	(426)	-	(9.350)	75.679
Одговорност кон трети лица	247.231	26.584	(1.919)	(27.027)	(7.622)	237.247
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	163.017	(16.210)	(17.102)	(2.279)	-	127.426
Осигурување на стока во превоз	68	(1.085)	(26)	1.189	(70)	76
Општа одговорност	1.987	505	(602)	(292)	-	1.598
Останато	2.382	827	-	(42)	(19)	3.148
Вкупно	560.621	17.606	(20.075)	(28.451)	(17.068)	512.633

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

15. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

	2016	2015
<i>Во илјади денари</i>		
Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		
Осигурување од незгода	2.601	1.994
Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	59.514	52.602
Осигурување на стока во превоз	516	285
Осигурување на имот од пожар и други осигурувања на имот	24.404	23.647
Одговорност кон трети лица	638	1.012
Општа одговорност	1.204	1.102
Останато	6.876	5.720
	95.753	86.362
Кои зависат од резултатот	1.267	-
Вкупно	97.020	86.362

16. Трошоци за стекнување

	2016	2015
<i>Во илјади денари</i>		
Провизија од осигурување	77.771	71.406
Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	96.394	91.095
Останати трошоци	42.411	39.777
Промена во одложени трошоци за стекнување	(3.227)	(7.099)
	213.349	195.179

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

17. Административни трошоци

<i>Во илјади денари</i>	Белешка	2016	2015
Бруто плати и останати трошоци за вработените во администрација		89.461	87.858
Наеми		35.260	32.540
Материјали и трошоци за одржување		18.542	26.933
Трошоци за спонзорства		8.289	7.932
Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема	31А	6.981	7.208
Судски трошоци		5.984	6.105
Телефонски и ПТТ трошоци		5.805	5.762
Патни трошоци		5.359	4.521
Адвокатски и нотарски трошоци		4.773	5.969
Амортизација на нематеријални средства	23	4.362	3.567
Премии за осигурување		3.910	4.394
Банкарски услуги		2.884	2.826
Амортизација на земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	24А	2.019	2.020
Трошоци за ревизија		1.452	1.383
Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност		976	952
Трошоци за стручно усовршување		605	1.255
Останато		20.063	13.005
		216.725	214.230

18. Трошоци од вложувања

<i>Во илјади денари</i>		2016	2015
Амортизација на материјални средства кои не служат за вршење на дејност	24Б	2.480	3.437
Вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејност		1.349	15.230
Реализирана загуба од продажба на материјални средства кои не служат за вршење на дејност		969	499
Негативни курсни разлики		1.220	3.044
Останати трошоци од вложувања		5	-
		6.023	22.210

Вредносно усогласување

<i>Во илјади денари</i>		2016	2015
На 1 јануари		15.230	-
Зголемување	24Б	1.349	15.230
Ослободување	24Б	(11.201)	-
На 31 декември		5.378	15.230

Триглав Осигурување АД Скопје**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година***(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)*

Во текот на 2016 година беше извршена исправка на вредноста / обезвреднување на вложувањата во недвижности во износ од 1.349 илјади мкд, а врз основа на проценките од сертифицирани надворешни проценители. Исправката на вредноста беше извршена во согласност со МСС 40 и МСС 36, и е распределена на следниов начин:

<i>Во илјади денари</i>			Сметководствена	Пазарна	Исправка
Имот	Проценител	Дата на вреднување	вредност 31.12.2016	вредност	на вредност
Хотел Еуротел – Струга	CBRE	30.11.2016	8.884	7.993	891
Станбен објект - Водно	CBRE	30.11.2016	15.070	14.755	315
Објект - Прилеп	CBRE	30.11.2016	942	799	143
Вкупно			24.896	23.547	1.349

Во текот на 2015 година беше извршена исправка на вредноста / обезвреднување на вложувањата во недвижности во износ од 15.230 илјади мкд, а врз основа на проценките од сертифицирани надворешни проценители. Исправката на вредноста беше извршена во согласност со МСС 40 и МСС 36, и е распределена на следниов начин:

<i>Во илјади денари</i>			Сметководствена	Пазарна	Исправка
Имот	Проценител	Дата на вреднување	вредност 31.12.2015	вредност	на вредност
Деловна зграда Блок бр.7	JL LaSalle	31.10.2015	25.961	20.326	5.635
Деловна зграда Блок бр.8	CBRE	30.09.2015	18.866	18.478	388
Деловни простории приземје Блок бр.8	CBRE	30.09.2015	2.328	1.848	480
Деловен објект – Капишлец Козара	CBRE	08.05.2015	4.741	3.819	922
Деловен објект – Лептокарија	CBRE	08.05.2015	5.320	2.464	2.856
Хотел Еуротел – Струга	JL LaSalle	31.10.2015	11.274	9.855	1.418
Деловен објект – Кисела Вода	JL LaSalle	31.10.2015	2.456	1.663	793
Објект Охрид	JL LaSalle	31.10.2015	2.887	801	2.086
Објект - Прилеп	JL LaSalle	31.10.2015	1.637	986	651
Вкупно			75.470	60.240	15.230

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Останати осигурително технички трошоци

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Пожарен придонес	15.852	15.679
Придненес за Фонд за здравствено осигурување (ФЗОМ)	5.343	5.272
Трошоци за финансирање на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето (АСО)	9.159	8.658
Трошоци за финансирање на Национално биро	5.426	4.989
Трошоци за исплата на штети за непознати и неосигурени возила	16.380	15.245
Останато	4.905	6.021
	<u>57.065</u>	<u>55.864</u>

20. Вредносно усогласување на побарувањата

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Исправка на сомнителни побарувања од осигурување	<u>11.242</u>	<u>2.513</u>
	<u>11.242</u>	<u>2.513</u>

Друштвото ја утврдува исправката на вредност на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес во согласност со „Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси“ донесен од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување, на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%
В	од 61 до 120 дена	31%
Г	од 121 до 270 дена	51%
Д	од 271-365 дена	71%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

21. Останати расходи

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Негативни курсни разлики на девизни обврски	1.009	8.904
Судски спорови	8.463	7.903
Вредносно усогласување на останати побарувања	(574)	2.812
Казни, надоместоци и останати трошоци	1.988	596
	<u>10.886</u>	<u>20.215</u>

Во текот на 2016 година Друштвото, во својство на тужена страна, изгуби судски спор против поранешно вработено лице во Друштвото. Износот на товар на Друштвото е 8.463 илјади мкд, од кои 4.561 илјади мкд по основ на надомест на материјална штета, а 3.902 илјади мкд по основ на камати и парнични трошоци.

Во текот на 2015 година Друштвото, во својство на тужена страна, изгуби судски спор против поранешно вработено лице во Друштвото. Износот на товар на Друштвото е 7.903 илјади мкд, од кои 5.481 илјади мкд по основ на надомест на материјална штета, а 2.422 илјади мкд по основ на камати.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

22. Данок од добивка

Тековен данок / признаен во извештајот за сеопфатната добивка

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Тековен данок		
Тековна година	9.163	6.960
	9.163	6.960

Усогласување со применетата даночна стапка

<i>Во илјади денари</i>		2016		2015
Добивка пред оданочување	%	63.723	%	25.619
Пресметан данок по даночна стапка 10% (2015: 10%)		6.372		2.562
Расходи непризнаени за даночни цели		3.976		5.902
Даночно ослободени приходи		(1.185)		(1.503)
	14,4%	9.163	27,2%	6.960

Согласно даночната регулатива, даноците и даночните обврски застаруваат по истек на период од 5 години, со исклучок на даночна измама кога рокот е 10 години. Како резултат на тоа, обврските за даноци на Друштвото за периодот од 2012 до 2016 година не може да се сметаат за конечни. Било какви дополнителните даноци и пенали доколку такви постојат, кои може да произлезат во случај на даночна контрола, неможат во оваа фаза да бидат утврдени со разумна точност.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

23. Нематеријални средства

Промени во нематеријалните средства во текот на 2016 и 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	Софтвер	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2015 година	19.587	-	19.587
Зголемување	1.005	5.334	6.339
На 31 декември 2015 година	<u>20.592</u>	<u>5.334</u>	<u>25.926</u>
На 1 јануари 2016 година	20.593	5.333	25.926
Зголемување	11.983	-	11.983
Намалување	-	(5.252)	(5.252)
На 31 декември 2016 година	<u>32.576</u>	<u>81</u>	<u>32.657</u>
Амортизација			
На 1 јануари 2015 година	11.531	-	11.531
Амортизација за годината	17 3.567	-	3.567
На 31 декември 2015 година	<u>15.098</u>	<u>-</u>	<u>15.098</u>
На 1 јануари 2016 година	15.098	-	15.098
Амортизација за годината	17 4.362	-	4.362
На 31 декември 2016 година	<u>19.460</u>	<u>-</u>	<u>19.460</u>
Неотпишана вредност			
На 31 декември 2015 година	<u>5.494</u>	<u>5.334</u>	<u>10.828</u>
На 31 декември 2016 година	<u>13.116</u>	<u>81</u>	<u>13.197</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24.

А) Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста

<i>Во илјади денари</i>	Градежни објекти	Вкупно
Набавна или претпоставена вредност		
На 1 јануари 2015 година	78.930	78.930
Рекласификација од материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	24Б 1.852	1.852
На 31 декември 2015 година	80.782	80.782
На 1 јануари 2016 година	80.782	80.782
На 31 декември 2016 година	80.782	80.782
Исправка		
На 1 јануари 2015 година	22.939	22.939
Амортизација за годината	17 2.020	2.020
Рекласификација од материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	24Б 323	323
На 31 декември 2015 година	25.282	25.282
На 1 јануари 2016 година	25.282	25.282
Амортизација за годината	17 2.019	2.019
На 31 декември 2016 година	27.301	27.301
Неотпишана вредност		
На 31 декември 2015 година	55.500	55.500
На 31 декември 2016 година	53.481	53.481

На 31 декември 2016 година, Друштвото нема дадено земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста под залог (2015: нема).

Пазарната вредност на градежните објекти на 31 декември 2016 година изнесува 85.483 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24

Б) Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста

<i>Во илјади денари</i>	<i>Белешка</i>	2016	2015
Набавна вредност			
Состојба на 1 јануари		122.284	139.366
Намалување		(95.209)	-
Рекласификација во земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	24А	-	(1.852)
Вредносно усогласување	18	(9.852)	(15.230)
Состојба на 31 декември		<u>36.927</u>	<u>122.284</u>
Амортизација			
Состојба на 1 јануари		45.657	42.543
Амортизација за годината	18	2.480	3.437
Намалување		(35.496)	-
Рекласификација во земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	24А	-	(323)
Состојба на 31 декември		<u>12.641</u>	<u>45.657</u>
Неотпишана вредност			
На 1 јануари		<u>76.627</u>	<u>96.823</u>
На 31 декември		<u>24.286</u>	<u>76.627</u>

На 31 декември 2016 година, Друштвото нема дадено земјиште, градежни објекти или останати средства кои не служат за вршење на дејноста под залог (2015: нема).

Пазарната вредност на земјиштето, градежните објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста на 31 декември 2016 година изнесува 24.838 илјади денари и истата е поголема од неотпишаната (сметководствената) вредност.

Приходите од закупнина од просториите кои не служат за вршење на дејноста се во износ од 1.900 илјади денари и се дел од "Приходи од вложувања" белешка 11 (2015: 2.527 илјади денари).

25.

Финансиски вложувања во зеднички контролирани ентитети

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Вложување во Национално биро на РМ	<u>25.870</u>	<u>26.614</u>
	<u>25.870</u>	<u>26.614</u>

Напомена: Во позицијата „Вложување во Национално биро на РМ“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати, а кои изнесуваат 960 илјади МКД (2015: 875 илјади МКД).

Депозитот во Националното биро за осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

26. А) Финансиски средства расположливи за продажба

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Вложувања во акции и обврзници кои се водат по објективна вредност	1.002.295	976.897
	<u>1.002.295</u>	<u>976.897</u>

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*).

26. Б) Депозити и останати пласмани

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Орочени депозити во домашни банки	342.000	265.000
Државни записи	68.644	9.900
	<u>410.644</u>	<u>274.900</u>

Напомена: Во позијата „Орочени депозити во домашни банки“ не се вклучени побарувањата по основ на акумулираните камати (АВР), а кои изнесуваат 505 илјади МКД (2015: 828 илјади МКД)

Орочените депозити се наменети за покривање на резервите по договорите за осигурување согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

26. В) Заеми и други финансиски вложувања

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Вредност на заеми	124.737	130.019
Исправка на вредноста	(124.737)	(130.019)
	<u>-</u>	<u>-</u>

Исправка на вредноста

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
На 1 јануари	130.019	163.844
Ослободување	(5.282)	(919)
Отпис	-	(32.906)
На 31 декември	<u>124.737</u>	<u>130.019</u>

27. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	78.372	80.906
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	75.348	74.481
Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти	2.894	-
	<u>156.614</u>	<u>155.387</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

28.	Побарувања по основа на осигурување		
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	Побарувања произлезени од договори за осигурување	832.890	906.449
	Останати побарувања од непосредни работи од осигурување	4.676	4.772
	Исправка на вредност	(538.747)	(592.014)
		<u>298.819</u>	<u>319.207</u>
	Исправка на вредноста		
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	На 1 јануари	592.014	598.503
	Дополнителна исправка на вредност	46.810	42.974
	Ослободување на исправка на вредност	(35.819)	(37.619)
	Отпис	(64.258)	(11.844)
	На 31 декември	<u>538.747</u>	<u>592.014</u>
29.	А) Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	Побарувања по основ на регрес	32.258	37.180
	Побарувања за услужно исплатени штети	4.043	6.023
	Побарувања за надомест за обработка на услужно исплатени штети	276	365
	Побарувања од Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	35.266	34.757
	Исправка на вредност	(32.258)	(34.354)
		<u>39.585</u>	<u>43.971</u>
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	На 1 јануари:		
	Признаена исправка на вредноста:	34.354	36.088
	Дополнителна исправка на вредност	-	382
	Ослободување од исправка на вредност	(2.096)	(1.085)
	Отпис	-	(1.031)
	На 31 декември	<u>32.258</u>	<u>34.354</u>

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. Б) Побарувања по основ на финансиски вложувања

Во илјади денари

	2016	2015
Побарувања по основ на камата - депозити	267	0
Побарувања по основ на камата - заеми	24.985	25.572
Побарувања по основ на камата - Гарантен фонд	960	875
Побарувања по основ на камата - останато	5.053	5.052
Побарувања по основ на наемнини	690	486
Останато	-	432
Исправка на вредност	(30.491)	(31.078)
	1.464	1.339

Во илјади денари

	2016	2015
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	31.078	40.162
Ослободување од исправка на вредност	(587)	(113)
Отпис	-	(8.971)
На 31 декември	30.491	31.078

29. В) Останати побарувања

Во илјади денари

	2016	2015
Побарувања од вработени	347	200
Побарувања од купувачи	24.570	1.292
Побарувања за депозити, аванси и кауции	1.092	2.017
Останати побарувања	1.343	6.422
Исправка на вредност	(1.167)	(6.399)
	26.185	3.532

Во илјади денари

	2016	2015
На 1 јануари:		
Признаена исправка на вредноста:	6.399	6.717
Дополнителна исправка на вредност	1.000	-
Отпис	(6.232)	(318)
На 31 декември	1.167	6.399

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

30	Останати средства		
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	Материјални средства кои служат за вршење на дејноста (освен земјиште и градежни објекти)	23.078	25.698
	Парични средства и останати парични еквиваленти	31.057	27.449
		54.135	53.147

31 А) Материјални средства кои служат за вршење на дејноста - опрема

Промени во недвижностите и опремата во текот на 2016 и 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	Опрема и останати средства	Инвестиции во тек	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2015 година	96.203	3.062	99.265
Зголемување	7.832	2.825	10.657
Отуѓување и расходување	(5.102)	-	(5.102)
На 31 декември 2015 година	98.933	5.887	104.820
На 1 јануари 2016	98.933	5.887	104.820
Зголемување	10.235	-	10.235
Намалување	-	(4.270)	(4.270)
Отуѓување и расходување	(8.768)	-	(8.768)
На 31 декември 2016	100.400	1.617	102.017
Исправка			
На 1 јануари 2015 година	77.016	-	77.016
Амортизација за годината	17 7.208	-	7.208
Отуѓување и расходување	(5.102)	-	(5.102)
На 31 декември 2015 година	79.122	-	79.122
На 1 јануари 2016 година	79.122	-	79.122
Амортизација за годината	17 6.981	-	6.981
Отуѓување и расходување	(7.164)	-	(7.164)
На 31 декември 2016 година	78.939	-	78.939
Неотпишана вредност			
На 31 декември 2015 година	19.811	5.887	25.698
На 31 декември 2016 година	21.461	1.617	23.078

На 31 декември 2016 година, Друштвото нема опрема под залог (2015: нема).

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

31.	Б) Парични средства и парични еквиваленти		
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	Парични средства во благајна		
	- во денари	71	46
	- во девизи	2	4
	Парични средства во банка		
	- во денари	29.625	24.025
	- во девизи	1.359	3.374
	Краткорочни високоликвидни вложувања	-	50
		31.057	27.499
	Исправка на вредноста	-	(50)
		31.057	27.449
	Исправка на вредноста		
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	На 1 јануари	50	367
	Отпис	(50)	(317)
	На 31 декември	-	50
32	Активни временски разграничувања		
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	505	828
	Одложени трошоци за стекнување	107.542	104.315
	Останати пресметани приходи и одложени трошоци - АВР	1.877	1.853
		109.924	106.996
33	Капитал и резерви		
	Акционерски капитал		
		Обични акции	
	<i>Во број на акции</i>	2016	2015
	На 1 јануари - целосно платени	60.184	60.184
	На 31 декември - целосно платени	60.184	60.184
	На 31 декември 2016 година, одобрениот акционерски капитал се состои од 60.184 (2015: 60.184) обични акции со номинална вредност од ЕУР 50 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.		
	Во 2011 година, акциите на Заваровалница Триглав д.д. беа пренесени на Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д. Љубљана.		
	Акционерската структура на Друштвото на акционери кои надминуваат 5% од акционерскиот капитал:		
		% од акциите со право на глас	
		2016	2015
	Триглав Инт. Холдинска Дружба д.д Љубљана	73,38%	73,38%
	Стојан Клопчевски	8,74%	8,74%

33. Капитал и резерви (продолжение)

Дивиденди

По денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба нема предложени дивиденди од Управниот Одбор на Друштвото (2015: нема).

Резерви на сигурност

Според локалната законска регулатива Друштвото треба да пресметува и издвојува една третина од нето добивката за годината за резерви за сигурност (доколку добивката не се користи за покривање на загуби од претходни години), се додека нивото на резервите не достигне износ кој е најмалку еднаков на 50% од остварената просечна премија на осигурување во последните две години, при што премиите од претходните години се зголемуваат за индексот на порастот на цените на мало, сметајќи ја и годината за која се распоредува остварената добивка.

Резервите на сигурност се наменети за покривање на обврските од договорите за осигурување во подолг временски период.

Ревалоризациона резерва за финансиските средства расположливи-за-продажба

Ревалоризационата резерва за финансиски средства расположливи за продажба го вклучува кумулативниот нето ефект од промените во објективната вредност на вложувањата расположливи-за-продажба се до моментот на нивното депризнавање или оштетување.

Од 2016-та година Друштвото како основа за дисконтирање започна да го користи приносот до доспевање на државните обврзници кои се издаваат на примарниот пазар во Р. Македонија, наместо приносот на доспевање на Еврообврзниците издадени од Р. Македонија (белешка 5 – *Значајни сметководствени политики – мерење на финансиски средства*).

34. Заработка по акција

Пресметката на основната/разводната заработка по акција на 31 декември 2016 година е направена врз основа на нето добивката за годината која им припаѓа на имателите на обични акции во износ од 54.560 илјади денари (2015: 18.659 илјади денари) и пондерираниот просечен број на обични акции во текот на годината завршена на 31 декември 2016 година од 60.184 (2015: 60.184), пресметано како што следува:

Добивка расположива за имателите на обични акции

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Нето добивка која им припаѓа на имателите на обични акции	<u>54.560</u>	<u>18.659</u>
Пондериран просечен број на обични акции		
<i>Број на акции</i>		
Издадени обични акции на 1 јануари	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
Пондериран просечен број на обични акции на 31 декември	<u>60.184</u>	<u>60.184</u>
Основна /разводната добивка по акција	<u>907</u>	<u>310</u>

35 Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и е предмет на судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Исто така, Друштвото е инволвирано и во судски постапки надвор од осигурителното работење. Друштвото не верува дека крајниот исход од овие спорови ќе има негативно материјално влијание на резултатите на Друштвото.

Преземени обврски

Триглав Осигурување АД Скопје има склучено договор за изнајмување на деловни простории во бизнис центарот Хипериум во траење од 5 години, односно до 31 Јануари 2019 година. Договорот е нераскинлив три години, а потоа може да се раскине со отказан рок од 6 месеци. Месечната кирија која Друштвото ја плаќа за изнајмување на деловните простории изнесува 1.900 илјади денари со ДДВ.

36 Усогласеност со законската регулатива

Согласно Законот за супервизија, Друштвото е должно да вложува средства во висина барем еднаква на техничките резерви. На 31 декември 2016 година, техничките резерви на Друштвото намалени за средствата од реосигурување изнесуваат 1.122.971 илјади денари (2015: 1.057.334 илјади денари), а вкупните вложени средства изнесуваат 1.443.996 илјади денари (2015: 1.279.245 илјади денари). (белешка 7 – усогласеност на средствата и обврските)

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година
(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

37

Трансакции со поврзани лица

Трансакции со Триглав Групација

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со поврзаните страни во текот на годината биле како што следи:

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Средства		
Средства од реосигурување	95.474	88.467
Побарувања по основ на осигурување и останати побарувања	10.520	197
Обврски		
Обврски кон реосигурители	38.305	60.924
Останати обврски	234	943
Приходи		
Приходи од провизии и надомести	19.672	17.970
Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	5.910	6.342
Учество на реосигурителите во настанатите штети и користи	46.418	18.104
Промена во резерви за штети на реосигурителите	683	31.331
Расходи		
Бруто ликвидирани штети	254	175
Пренесена премија на реосигурителите	192.337	179.111
Административни трошоци	573	430

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести, вклучени во административни трошоци (види белешки 16 и 17) се како што следува:

<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
Краткорочни користи за извршните членови на Одборот на Директори	14.526	6.388
Менаџерско осигурување за извршните членови на Одборот на Директори	234	847
Надоместоци за неизвршните членови на Одборот на Директори	1.062	1.068
	15.822	8.303

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

38 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

Во илјади денари	2016			2015		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Пријавени, но неисплатени штети	365.813	(75.348)	290.465	343.098	(74.481)	268.617
Настанати, но непријавени штети	264.829	-	264.829	258.404	-	258.404
Преносна премија	572.098	(78.372)	493.726	550.757	(80.906)	469.851
Останати резерви	60.794		60.794	58.105	-	58.105
Резерви за бонуси и попусти	16.051	(2.894)	13.157	2.357	-	2.357
	1.279.585	(156.614)	1.122.971	1.212.721	(155.387)	1.057.334

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

Движење во преносната премија и резервите за штети во 2016 година:

Во илјади денари	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила и воздухоплови	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигурување на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	39.010	120.383	269.065	100.409	5.266	17.842	20.123	572.098
Преносна премија за реосигурителот	(138)	(1.197)	(5.590)	(43.811)	(4.841)	(14.856)	(7.939)	(78.372)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	38.872	119.186	263.475	56.598	425	2.986	12.184	493.726
Резерви за штети	31.705	42.130	523.637	22.537	-	1.575	9.058	630.642*
Резерви за штети за реосигурителот	-	(51)	(74.554)	(420)	-	(323)	-	(75.348)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	31.705	42.079	449.083	22.117	-	1.252	9.058	555.294
Останати резерви	16.214	4.061	50.479	4.370	-	847	873	76.844
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	(2.198)	-	(695)	-	(2.893)
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	16.214	4.061	50.479	2.172	-	152	873	73.951
	86.791	165.326	763.037	80.887	425	4.390	22.115	1.122.971

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во "Останати резерви".

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

38 Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Движење во преносна премија и резервите за штети во 2015 година:

<i>Во илјади денари</i>	Осигурување од незгода	Осигурување на шински, моторни возила, воздухоплови и пловни објекти	Одговорност кон трети лица	Осигурување на имот од пожар и друго имотно осигурување	Осигуру- вање на стока во превоз	Општа одговорност	Останато	Вкупно
Резервирања за преносна премија	40.936	100.028	271.620	99.529	4.614	15.917	18.113	550.757
Преносна премија за реосигурителот	(4.609)	(535)	(4.294)	(43.092)	(4.487)	(14.622)	(9.267)	(80.906)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	36.327	99.493	267.326	56.437	127	1.295	8.846	469.851
Резерви за штети	31.225	32.627	487.993	40.466	903	1.695	6.593	601.502*
Резерви за штети за реосигурителот	-	-	(70.726)	(2.710)	(711)	(292)	(42)	(74.481)
Нето резерви за штети (намалени за реосигурителот)	31.225	32.627	417.267	37.756	192	1.403	6.550	527.021
Останати резерви	5.373	3.152	47.140	3.909	87	164	637	60.462
Останати резерви за реосигурителот	-	-	-	-	-	-	-	-
Нето останати резерви (намалени за реосигурителот)	5.373	3.152	47.140	3.909	87	164	637	60.462
	72.925	135.272	731.733	98.102	406	2.862	16.034	1.057.334

* Резервите за трошоци за ликвидација на штети се вклучени во "Останати резерви".

Триглав Осигурување АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2016 година

(Сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

38. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Резервации за штети

Во илјади денари

	2016			2015		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	601.503	(74.481)	527.022	587.698	(46.030)	541.668
Пријавени штети	22.715	(867)	21.848	15.159	(28.451)	(13.292)
Настанати, но непријавени штети	6.424	-	6.424	(1.355)	-	(1.355)
Состојба на 31 декември	630.642	(75.348)	555.294	601.502	(74.481)	527.021

Преносна премија

Во илјади денари

	2016			2015		
	Бруто	Реосигурување	Нето	Бруто	Реосигурување	Нето
Состојба на 1 јануари	550.757	(80.906)	469.851	486.947	(57.755)	429.192
Полисирана премија во тековната година	1.328.137	(223.476)	1.104.661	1.294.416	244.263	1.538.679
Заработена премија во тековната година	(1.306.796)	226.010	(1.080.786)	(1.230.606)	(267.414)	(1.498.020)
Состојба на 31 декември	572.098	(78.372)	493.726	550.757	(80.906)	469.851

39.	Одложени и тековни даночни обврски		
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	Одложени даночни обврски	3.054	186
	Тековни даночни обврски	7.482	3.333
		<u>10.536</u>	<u>3.519</u>
40.	Обврски по основ на осигурување		
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	Обврски од непосредни работи на осигурување	16.829	23.746
	Обврски по основ реосигурување	77.003	105.878
		<u>93.832</u>	<u>129.624</u>
41.	Останати обврски		
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	Обврски кон Национално биро	30.653	35.564
	Обврски за нето плати, придонеси и даноци од плати	14.806	14.305
	Обврски кон добавувачите	10.407	26.727
	Обврски за законски придонеси од осигурување	4.673	4.391
	Обврски по основ на дивиденди	2.557	6.126
	Обврски по основ на примени аванси	35	224
	Останато	7.651	8.939
		<u>70.782</u>	<u>96.276</u>
42.	Пасивни временски разграничувања		
	<i>Во илјади денари</i>	2016	2015
	Пасивни временски разграничувања	17.117	7.222
		<u>17.117</u>	<u>7.222</u>

Пасивните временски разграничувања се однесуваат на прокнижување на аконтации за трошоци направени во 2016 година, а за кои сметководствени документи не беа пристигнати со датумот на затварање на сметките.

43. Последователни настани

По датумот на составување на извештајот за финансиската состојба не се случија други настани од материјално значење, кои треба да се прикажат во финансиските извештаи.